



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПРОМЕНИ НА ИМОТНАТА СОСТОЈБА

Членот 34 од Законот за спречување на корупцијата предвидува:

(1) Избран или именуван функционер, службено лице и одговорно лице во јавно претпријатие или друго правно лице што располага со државен капитал е должно во рок од 30 дена да го пријави секое зголемување на неговиот имот, односно на имотот на член на неговото семејство, како што е изградба на куќа или други објекти, купување на недвижности, хартии од вредност, автомобили или други подвижни предмети во вредност што надминува износ од дваесет просечни плати во претходниот тримесечен период.

(2) Кон пријавата што се доставува до Државната комисија и Управата за јавни приходи се приложува и договор или друг документ што е основа за располагање со имотот, како и документ за начинот на извршеното плаќање.

I ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име и презиме	ЕМБГ												

Функција	Контакт телефон

НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПРОМЕНИ НА ИМОТНАТА СОСТОЈБА

1. Податоците во Образецот да се внесат читливо со печатни букви. Податоците не смеат да бидат внесени со молив, преправани, неуредни и непотполни.
2. Сите рубрики треба да бидат пополнети. Во рубриците коишто по пополнувањето ќе ви останат празни, сте должни да ставите црта.
3. Со својот потпис на пополнетиот Образец лицето што е законски обврзано да пријави промени во имотната состојба тврди дека податоците коишто ги ввел во Образецот се вистинити и целосни.
4. Во текстот на упатството што следи, наведени се објаснувања како што е направена табелата

II ПРОМЕНИ НА ИМОТНАТА СОСТОЈБА

	а	б	в	г
Бр.	Сопственост	Опис	Вредност (во денари)	Основ на стекнување

1. Во делот на рубриците означени со II **Проемни на имотната состојба** се внесуваат податоци за промените во имотната состојба.

а. Сопственост - Податоците за сопственоста на имотот се внесуваат со внесување на ознаките со следните значења:

Л-личен имот
С-имот на брачен другар
Д-имот на деца
З-заеднички имот
БР-имот на брат
СР-имот на сестра
РО-имот на родители

б. Опис-се дава детален опис во што се состои промената на имотната состојба.

в. Вредност во денари – се наведува вредноста на имотот изразена во денари.

г. Основ на стекнување – податоците за основот за стекнување на имотот се внесуваат со користење на следниве ознаки, и тоа:

НАС – стекнување со наследство;
ДПО-стекнување со договор за подарок;
ДКП-стекнување со договор за купопродажба;
ДГР-стекнување со договор за градба;
СДН-стекнување на друг начин;

Дата на поднесување: _____

Потпис на подносителот: _____